



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бр. 5, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 054
Централа.: 02 3289 054
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk



Датум: 16 јуни 2016

Демант од ФЗОМ за прилози за ЕЗК на ТВ 24 ВЕСТИ

Почитувани, Во врска со Вашите прилози за ЕЗК, а особено вчерашниот прилог од новинарот Гаврил Сирачевски насловен „Експерти: Електронските картички за полнење буџет“ го испраќаме следниов демант, бараме да го објавите согласно член 14 – право на реагирање, демант, одговор и исправка од законот за граѓанска одговорност сл. Весник бр.143 од 14.11.2011.

Прилозите се полни со неистини, крајно манипулативни и ги доведува до заблуда осигурениците на ФЗОМ. Во вашите прилози упорно тврдите дека осигурениците на знаеле и не биле информирани дека ЕЗК има рок на важност, иако на самата картичка на задната страна пишува цитираме: „ Во рок од 30 дена по истекот на рокот на важност на картичката по било кој основ корисникот ја враќа во подрачната служба на ФЗОМ“. Покрај ова Рокот на Важност на ЕЗК е дефиниран во „ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА КАРТИЧКАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ, ВОДЕЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ДОКАЗОТ ЗА ПЛАТЕН ПРИДОНЕС ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ“ од 10.12.2010 година објавен во службен весник бр.159 и воедно јавно достапен на веб страната на ФЗОМ од 2010 година. Прашуваме дали во периодот од 2008 до 2010 кога се водеше јавна дебата за електронската здравствена картичка, новинарот Гаврил Сирачевски го интересирал важноста на безбедносниот сертификат во чипот на картичката? Повторуваме, секоја картичка има рок на важност, исто како и оние кои што граѓаните ги користат од банките. ФЗОМ многу пати досега ја има известно јавноста дека согласно ЕУ легислативата, дигиталниот сертификат за безбедност во чипот на картичката, е со важност најмногу 5 години. Во самиот Деловен Процес од 2010 година на Системот за електронска здравствена картичка е наведено: